



Движење на акцизни добра со примена на е-АД (портал за трговци)

Движење на акцизни добра со примена на е-АД

ОПФАТ

- Одредби од новиот Закон за акцизите
- Нови улоги на економските оператори во постапка на акцизно одложување
- Електронска регистрација на економските оператори
- Движење на акцизни добра со е-АД
- Примена на поедноставен е-АД
- Автоматска контрола при увоз
- Автоматска контрола при извоз

Движење на акцизни добра со примена на е-АД

ОДРЕДБИ ОД НОВИОТ ЗАКОН ЗА АКЦИЗИТЕ (дефиниции)

- Електронски административен документ (е-АД) е електронски документ креиран во Системот за движење и контрола на акцизни добра во постапка на акцизно одложување
- Упростен административен документ е документ одобрен од страна на Царинската управа кој ги содржи податоците потребни за идентификација на акцизните добра кои се предмет на движење во постапка на акцизно одложување помеѓу два акцизни склада на ист држател

Движење на акцизни добра со примена на е-АД

ОДРЕДБИ ОД НОВИОТ ЗАКОН ЗА АКЦИЗИТЕ (членови 32 и 34)

- Движење на акцизни добра во постапка на акцизно одложување на акцизното подрачје се смета движењето кое започнало и завршило во Република Северна Македонија.
- Акцизните добра се движат во постапка на акцизно одложување на акцизното подрачје во случаите кога:
 - 1) се испраќаат од еден акцизен склад во друг акцизен склад;
 - 2) се испраќаат од акцизен склад до место на повластено користење на имател на одобрение за повластено користење или имател на одобрение од член 100 (повластени корисници за проекти) од овој закон и од место на повластено користење се враќаат во акцизен склад со претходна согласност на надлежен царински орган;
 - 3) се испраќаат од акцизен склад до царинска испостава на извоз и
 - 4) од царинската испостава на увоз, по завршување на царинската постапка се испраќаат до акцизен склад или до место на повластено користење.

Движење на акцизни добра со примена на е-АД

ОДРЕДБИ ОД НОВИОТ ЗАКОН ЗА АКЦИЗИТЕ (членови 32 и 34)

- Движењето на акцизните добра во постапка на акцизно одложување се смета завршено кога примачот ќе ги добие акцизните добра или кога акцизните добра ќе го напуштат акцизното подрачје на Република Северна Македонија
- Движењето на акцизни добра во постапка на акцизно одложување е дозволено само ако е проследено со електронски административен документ (е-АД) во Системот за движење и контрола на акцизни добра (EMCS – Excise movement and control system) со кој се докажува дека наведените видови и количини на акцизни добра се движат во постапка на акцизно одложување. Пред започнувањето на движењето на акцизните добра во постапка на акцизно одложување, движењето се регистрира во Системот за движење и контрола на акцизни добра при што добива единствен административен референтен број на движење
- (3) Испраќачот е должен да поднесе нацрт електронски административен документ во Системот за движење и контрола на акцизни добра не порано од седум дена пред датумот на започнување на движењето на акцизните добра во постапка на акцизно одложување наведен во е-АД

Движење на акцизни добра со примена на е-АД

ОДРЕДБИ ОД НОВИОТ ЗАКОН ЗА АКЦИЗИТЕ (членови 32 и 34)

- По исклучок од член 34 став (1) од законот, кога движењето на акцизните добра во целост се одвива на акцизното подрачје и тоа помеѓу акцизни складови на ист држател, а за тоа постои стопанска потреба и не се нарушуваат даночните принципи, Царинската управа може да одобри поедноставување на постапката на движење, вклучително и можност за отстапување од потребата за користење на Системот за контрола на движењето со примена на упростен административен документ, во хартиена форма. Примената на упростен административен документ се одобрува во постапка на издавање или измена на акцизната дозвола.
- Начинот на пополнување на електронскиот административен документ, формата и содржината на пораките и кодексот на шифри кои се употребуваат при пополнување на електронскиот административен документ, како и примената на упростениот административен документ се утредени со Правилник, а дополнително ќе бидат изработени и соодветни упатства

Движење на акцизни добра со примена на е-АД

ОДРЕДБИ ОД НОВИОТ ЗАКОН ЗА АКЦИЗИТЕ (членови 32 и 34)

- Во случај на прекин на работата на Системот за движење и контрола на акцизни добра, испраќачот може да започне движење на акцизните добра во постапка на акцизно одложување под услов акцизните добра да се придружени со хартиен административен документ, кој ги содржи истите податоци од нацрт електронскиот административен документ и пред да започне со движењето да го извести надлежниот царински орган на местото на поаѓање.
- Пред да започне движењето, испраќачот е должен на надлежниот царински орган на местото на поаѓање да му го достави хартиениот документ и доколку е одговорен за недостапноста на системот, да достави соодветна информација за причините за недостапноста.
- Надлежниот царински орган на местото на поаѓање врши проверка на податоците наведени во хартиениот административен документ.
- Кога Системот за движење и контрола на акцизни добра или компјутерскиот систем на испраќачот повторно ќе биде достапен, испраќачот е должен веднаш да поднесе нацрт електронски административен документ со истите податоци.

Движење на акцизни добра со примена на е-АД

ОДРЕДБИ ОД НОВИОТ ЗАКОН ЗА АКЦИЗИТЕ (гаранција)

- За акцизни добра кои се движат во постапка на акцизно одложување на акцизното подрачје задолжително се поднесува гаранција за обезбедување на акцизниот долг кој може да настане, освен во случаите кога акцизните добра се испраќаат преку фиксни цевководи на територијата на Република Македонија или кога акцизните добра се движат помеѓу акцизни складови на ист држател.
- Гаранција за обезбедување на акцизен долг за движење на акцизни добра во постапка на акцизно одложување поднесува држателот на акцизен склад, превозникот, сопственикот на акцизното добро или примачот
- Износот на гаранцијата за акцизните добра кои се движат во постапка на акцизно одложување на акцизното подрачје, се утврдува во висина на акцизниот долг кој може да настане за тие акцизни добра
- Форми на гаранција:
 - банкарска гаранција
 - готовински депозит

Движење на акцизни добра со примена на е-АД

ОДРЕДБИ ОД НОВИОТ ЗАКОН ЗА АКЦИЗИТЕ (случаи надвор од системот на контрола и движење)

- Одредбите за движење на акцизни добра во постапка на акцизно одложување не се применуваат за:
 - електрична енергија, природен гас, јаглен, кокс, лигнит и нафтен кокс
 - пиво произведено кај мали независни пиварници, освен во случај на извоз со претходно одобрување од надлежниот царински орган (известувањето се доставува најдоцна 7 дена пред испраќањето)
 - вино произведено кај мали производители на вино за комерцијални цали, освен во случај на извоз со претходно одобрување од надлежниот царински орган (известувањето се доставува најдоцна 7 дена пред испраќањето)

Движење на акцизни добра со примена на е-АД

Нови улоги на ЕО во постапка на акцизно одложување

- Регистриран примач – одложена примена со влез во ЕУ
- Периодичен регистриран примач - одложена примена со влез во ЕУ
- Регистриран испраќач - одложена примена со влез во ЕУ
- Даночен застапник за продажба на далечина - одложена примена со влез во ЕУ
- Мали производители на вино за комерцијални цели,
- Мали пиварици,
- Мали дестилерии,
- Земјоделци - производители на алкохолни пијалаци,
- Трговци со електронски цигари и други тутунски добра, освен цигари,
- Ослободени корисници по повеќе основи

Движење на акцизни добра со примена на е-АД

Електронска најава на економските оператори

е-АД



ЕО

барање

Портал за ЕО



Login

Username:

Password:

Reset

Sign In

одобрено

Национална база



CDEPS : My CDEPS

Actions

Traceall

Report

Export

Language   Logout

User: trader1 Active Traders: trader-Imports

Home Page

» Home Page

Actions	LRN	MRN(TRN)	USER ID	DATE SUBMITTED	DECLARATION TYPE	STATUS DATE	STATE	TIN	ACTION
Change active trader	1402574193402	-	trader1	Thu, Jun 12, 2014	CC507A	Thu, Jun 12, 2014	Arrival Notification Submitted	MKA234121234568	View Movement
-	14GR00110212130149		trader1	Thu, Jun 12, 2014	CC507A	Thu, Jun 12, 2014	Arrival Notification Submitted	MKA234121234568	View Movement
-	1402562064524	14MKOP5010000023A0	trader1	Thu, Jun 12, 2014	CC515A A	Thu, Jun 12, 2014	Accepted	MKA234121234568	View Movement
-	1402570768129	14MKTP501000002858	trader1	Thu, Jun 12, 2014	TRP15A	Thu, Jun 12, 2014	Accepted	MKA234121234568	View Movement
-	1402569742259	-	trader1	Thu, Jun 12, 2014	TRP15A	Thu, Jun 12, 2014	Submitted	MKA234121234568	View Movement
-	1402568134824	14MKTP501000002840	trader1	Thu, Jun 12, 2014	TRP15A	Thu, Jun 12, 2014	Movement Released	MKA234121234568	View Movement
-	1402479631518	14MKOP501000002359	trader1	Wed, Jun 11, 2014	CC515A A	Thu, Jun 12, 2014	Under Amendment	MKA234121234568	View Movement
-	1402566636370	14MKTP501000002831	trader1	Thu, Jun 12, 2014	TRP15A	Thu, Jun 12, 2014	Written Off	MKA234121234568	View Movement
-	-	14MKTP501000002831	trader1	Thu, Jun 12, 2014	TRP07A	Thu, Jun 12, 2014	Arrival Reported	MKA234121234568	View Movement
-	1402564154700	-	trader1	Thu, Jun 12, 2014	CC515A A	Thu, Jun 12, 2014	Submitted	MKA234121234568	View Movement
-	-	14GR00110212130074	trader1	Wed, Jun 11, 2014	CC507A	Thu, Jun 12, 2014	Goods Ready To Be Released	MKA234121234568	View Movement
-	1402561901600	14MKTP501000002AB7	trader1	Thu, Jun 12, 2014	TRP15A	Thu, Jun 12, 2014	Movement Released	MKA234121234568	View Movement

Traders

Consigner TIN: Name: Street and number: City: Postal code: Country:	Consignee TIN: Name: Street and number: City: Postal code: Country:
Representative TIN: Name: Street and number: City: Postal code: Country: Special mention:	Representative Status Representative Status Code: (Additional Consignee) Additional trader Name: Street and number: Postal code: City: VAT number: Identity card: Owner: Ownership percentage: Phone number:
Carrier TIN: Name: Street and number: City: Postal code: Country:	

Автоматска контрола

Движење на акцизни добра со примена на е-АД

Движење на акцизни добра со употреба на е-АД

➤ Место на поаѓање:


- Акцизен склад
- Царинска испостава за увоз

➤ Одредиште:

- Акцизен склад
- Ослободен корисник
- Царинска испостава за извоз


Движење на акцизни добра со примена на е-АД

Движење и контрола на акцизни добра со е-АД



Движење на акцизни добра со примена на е-АД

Автоматска контрола при увоз



Движење на акцизни добра со примена на е-АД

Интерфејс помеѓу модулот за увоз и EMCS

- Во случаите на увоз е-АД се проверува после пуштање на акцизните добра во слободен промет после плаќање на увозните давачки.(царина, ДДВ и други давачки со еднаков ефект на царина)
- Во увозната декларација во рубрика 33.5 – код на постапка се внесува соодветниот код Q***
- Во рубрика 37.1 Постапка се внесува ознаката 45 (системот функционира и со 40 до влез во ЕУ) - Пуштање во слободен промет на стока која се сместува во акцизен склад или во место на повластено користење
- Во рубрика 37.2 се внесува:
 - F60 за пуштање во слободен промет на акцизни добра во постапка на непостоење на услови за настанување на акцизен долг, до акцизен склад со акцизен документ (акцизата не е платена при увоз) и
 - F65 за пуштање во слободен промет на акцизни добра во постапка непостоење на услови за настанување на акцизен долг до имател на акцизно одобрение со акцизен документ (акцизата не е платена при увозот)


Движење на акцизни добра со примена на е-АД

Автоматска контрола при увоз

- Автоматската контрола при увозот опфаќа вкрстена проверка на следните податоци од увозната декларација во е-АД:
 - тарифна ознака;
 - нето тежина;
 - единица мерка;
 - количина;
 - други количини (пример степен на алкохол)
 - дополнителни правила (царинска испостава)

Движење на акцизни добра со примена на е-АД

Автоматска контрола при извоз



Движење на акцизни добра со примена на е-АД

Автоматска контрола при извоз

- При извоз е-АД се проверува во постапката на прием и обработка на извозната декларација. Најпрво декларантот мора да ги регистрира акцизните добра во ЕМЦС (да поднесе е-АД), а после може да поднесе извозна декларација. Декларацијата може да биде одбиена доколку системот покаже грешка за време на вкрстената проверка.
- Декларантот пред поднесувањето на извозната декларација мора да добие ЕРБД.
- ЕРБД се внесува во рубрика 40 (претходен документ) од извозната декларација
- Внесувањето на ЕРБД во рубрика 40 се врши на следниов начин:
тип Z, код AAD, ЕРБД (21 карактер) на кој му се додаваат 3 броеви кои се однесуваат на бројот на наменување со нули од левата страна;
- Декларантот мора да внесе точни податоци во извозната декларација
- Податоците од извозната декларација автоматски се испраќаат во EMCS

Движење на акцизни добра со примена на е-АД

Автоматска контрола при извоз

- Автоматската контрола при увозот опфаќа вкрстена проверка на следните податоци од увозната декларација во е-АД:
 - тарифна ознака;
 - нето тежина;
 - единица мерка;
 - количина;
 - други количини (пример степен на алкохол)
 - дополнителни правила (царинска испостава)
- Од вкрстената проверка се добиваат следниве резултати:
 - Извозната декларација може (или не може) да биде ослободена за извоз
 - Податоците од ослободениот извоз автоматски се препраќаат во EMCS;
 - Податоците за излез од извозната декларација се праќаат во EMCS – се креира порака 818 (после извршениот извоз)

Движење на акцизни добра со примена на е-АД

Автоматска контрола при извоз

- Пример за изглед на претходен документ (рубрика 40)
Z AAD 19MK9000000000000000D5 001
 - Правило R893 за Export Control System (ECS), заедничко за ЕУ, прифатено и во СОЦДАД
 - Правилото за EMCS предвидува дека само една вредност на ЕРБД може да се употреби во едно наменување како „претходен документ“
- Секое наредно наменување мора да соодвествува со приложениот е-АД, така што во податокот за претходен документ се додава бројот на наменување од е-АД (пример 001, 002....)
- Доколку системот ја одбие извозната декларација, испраќачот/декларантот може да поднесе нова извозна декларација со корегирани податоци, да го откаже од движењето или да го смени одредиштето

Движење на акцизни добра со примена на е-АД

Поднесување на нацрт е-АД

СОЦДАД : Мој СОЦДАД

Јазик

Одјава

Дејства Транзит Увоз Извоз Акцизи Help

е-АД Поднесување на е-АД

Акцизна постапка
Пребарување за акцизни декларации
Пребарување на пораки за акцизи
Годишна количина на враќање по корисник
Нацрт
Примерок
Вчитување на документ
Барање за консултација
Пресметување на давачки

Почетна страница

» Почетна страница

Дејства	LRN	ИЗВОЗНО ЛИЦЕ	НАМЕНА НА ТОВАРИТЕ	АТУМ НА НЕСУВАЊЕ	ВИД НА ДЕКЛАРАЦИЈА	СТАТУС НА ДОКУМЕНТ НА ДАТУМ	СТАТУС	TIN	ДЕЈСТВО
Промена на активен трговец	1564998625353	-	kostadin.stojanov	авг. 5, 2019	EXP15	пон., авг. 5, 2019	Поднесена	MK4030954258093	Покаж на движење
	1564997288484	-	kostadin.stojanov	авг. 5, 2019	EXD15	пон., авг. 5, 2019	Поднесена	MK4030954258093	Покаж на движење
	1564992288180	-	kostadin.stojanov	авг. 5, 2019	EXD15	пон., авг. 5, 2019	Поднесена	MK4030954258093	Покаж на движење
	1564990051542	-	kostadin.stojanov	пон., авг. 5, 2019	EXD15	пон., авг. 5, 2019	Поднесена	MK4030954258093	Покаж на движење
	1564661969735	-	kostadin.stojanov	чет., авг. 1, 2019	EXD15	чет., авг. 1, 2019	Поднесена	MK4030954258093	Покаж на движење
	1564568178764	19MK90000000000000159	kostadin.stojanov	сре., јул. 31, 2019	EM815	сре., јул. 31, 2019	Испорачана	MK1A0000BF001	Покаж на движење
	1563528392832	19MK900000000000000D5	kostadin.stojanov	пет., јул. 19, 2019	EM815	пет., јул. 19, 2019	Прифатена за извоз	MK1A0000BF001	Покаж на движење
	1563527840974	-	kostadin.stojanov	пет., јул. 19, 2019	EM815	пет., јул. 19, 2019	Нема	MK1A0000BF001	Покаж на движење

СОЦДАД Портал за трговци

Поднесување на нацрт е-АД

← → ↻ <https://traders-test.customs.gov.mk/trader-dp-ui/protected/emcsDispatchDeclaration.htm?execution=e2s1>

СОЦДАД : Мој СОЦДАД Јазик Одјава

ДЕЈСТВА **ТРАНЗИТ** **УВОЗ** **ИЗВОЗ** **АКЦИЗИ** **HELP**

EMCS Електронски административен документ

» Поднесена нацрт верзија на е-АД (Декларација за испраќање) Прозери декларација Поднесување на декларација Печатење на декларација

▼ ▲

▼ Општи информации

ЛРБ	1565085262227
Број на фактура	
Датум на фактура	
Шифра на вид на потекло	Ве молиме изберете ▼
Датум и време на испраќање	
Шифра на вид на одредиште	Ве молиме изберете ▼
Време на патување	Ве молиме изберете ▼
Аранжман на транспорт	Ве молиме изберете ▼
Вид на поднесување на порака	Ве молиме изберете ▼
Ознака за одложено поднесување	☐
Референтен број на одложено поднесување	

Декларација за увоз

Број на декларација за увоз

▼ Испраќање

Испраќач

Избери Областен испраќач Ве молиме изберете ▼
Број трговец за акцизи

(Испраќање) Увозна испостава

Референтен број

СОЦДАД Портал за трговци

Полиња кои се пополнуваат во нацрт е-АД

- ПРАВИЛНИК ЗА ДВИЖЕЊЕ НА АКЦИЗНИ ДОБРА СО ПРИМЕНА НА ЕЛЕКТРОНСКИ АДМИНИСТРАТИВЕН ДОКУМЕНТ:
 - Структурата и содржината на електронските пораки кои се разменуваат преку Компјутерскиот систем на Царинската управа - Систем за движење и контрола на акцизните добра – EMCS (Excise Movement and Control System);
 - Правилата за движење на акцизните добра во постапка на акцизно одложување кое започнува и завршува на територијата на Република Северна Македонија и начинот на разменување на пораките
 - Употребата на гаранција за обезбедување на плаќањето на акцизата за акцизните добра кои се движат во постапка на акцизно одложување и
 - Формата и содржината на хартиениот административен документ од член 37 став (6) од Законот за акцизите.

***Одредби од новиот правилник за движење на
акцизни добра со примена на е-АД***

Пополнување на нацрт е-АД

- ЕЛЕКТРОНСКИ ПОРАКИ КОИ СЕ РАЗМЕНУВААТ ПРЕКУ КОМПЈУТЕРСКИОТ СИСТЕМ НА ЦАРИНСКАТА УПРАВА - СИСТЕМ ЗА ДВИЖЕЊЕ И КОНТРОЛА НА АКЦИЗНИТЕ ДОБРА – EMCS (EXCISE MOVEMENT AND CONTROL SYSTEM) кој е составен дел на Правилникот – ПРИЛОГ I
- Табела 1- Нацрт на електронски административен документ
- Табела 2 - Откажување на е-АД
- Табела 3 - Промена на одредиште
- Табела 4 - Известување за промена на одредиште
- Табела 5 -Потврда за прием/Потврда за извоз

*Одредби од новиот правилник за движење на акцизни
добра со примена на е-АД*

Пополнување на нацрт е-АД

- КОДЕКС НА ШИФРИ – ПРИЛОГ II
 - Табела 1- Шифра на гарантот
 - Табела 2- шифра за начин на превоз
 - Табела 3- Шифра на превозно средство
 - Табела 4- Шифри на акцизни добра
 - Табела 5 - Шифри на мерни единици
 - Табела 6 - Шифри за причина за откажување

*Одредби од новиот правилник за движење на акцизни
добра со примена на е-АД*

Пополнување на нацрт е-АД

➤ РЕЗЕРВНА ПОСТАПКА– ПРИЛОГ III:

- ОБРАЗЕЦ А - Резервна постапка, хартиен административен документ за движење на акцизните добра во постапка на акцизно одложување
- ОБРАЗЕЦ Б - Резервна постапка, хартиен административен документ - Промена на одредиште
- ОБРАЗЕЦ В - Резервна постапка, Потврда за прием/Потврда за извоз при движење на акцизните добра во постапка на акцизно одложување

ХАРТИЕНИОТ ПРИДРУЖЕН ДОКУМЕНТ ЗАДОЛЖИТЕЛНО СЕ ВНЕСУВА ВО СИСТЕМОТ ВЕДНАШ ПОСЛЕ ВОСПОСТАВУВАЊЕ НА ДОСТАПНОСТ

*Одредби од новиот правилник за движење на акцизни
добра со примена на е-АД*

Пополнување на нацрт е-АД

- ПРИЛОГ IV: ЛИСТА НА ТАРИФНИ БРОЕВИ ОД КОМБИНИРАНАТА ЦАРИНСКА ТАРИФА ВО КОРЕЛАЦИЈА СО ШИФРИТЕ НА АКЦИЗНИТЕ ПРОИЗВОДИ
 - 1. ТУТУНСКИ ПРОИЗВОДИ – ознака Т (EMCS кодови T200-T500)
 - 2. АЛКОХОЛ И АЛКОХОЛНИ ПИЈАЛОЦИ – Ознака А (EMCS кодови B000 – пиво, W 200 и W 300- вино, I 000 – меѓупроизводи и S 200 - +++ етилалкохол и жестоки алкохолни пијалаци)
 - 3. ЕНЕРГЕНТИ – Ознака Е (EMCS кодови E200-+++)

*Одредби од новиот правилник за движење на акцизни
добра со примена на е-АД*

Систем за контрола и движење- основни функционалности

- Започнување на движењето на акцизни добра
- Откажување на е-АД-пред поаѓање
- Промена на одредиште – пред поаѓање и за време на движењето
- Разделување на пратката (по пристапување)
- Завршување на движењето и потврдување на приемот на акцизни добра
- Движење со поедноставен административен документ

*Систем за контрола и движење на
акцизни добра*

Пораки кои се разменуваат преку системот

- Основните деловни процеси и функционалности, како и пораките кои економските оператори ги разменуваат преку системот се определени со функционалната спецификација на системот за акцизи (FESS), основниот документ за дизајнирање и развој на националната акцизна апликација (DDNEA for EMCS) и националните побарувања.
- Спецификацијата DDNEA е особено важна за оние економски оператори кои размената на пораките во системот ќе ја вршат преку сопствена апликација (system to system).

Систем за контрола и движење на акцизни добра

Пораки кои се разменуваат преку системот

- **IE815** – нацрт е-АД, ја поднесува испраќачот најрано 7 дена пред датумот на испорака на акцизните добра (испраќа испраќачот – прима систем на ЦУ)
- **IE 801**- електронски административен документ, е-АД, после извршена автоматска проверка системот му доделува единствен референтен број на движење (ЕРБД)- (испраќа систем на ЦУ – прима испраќачот на акцизните добра)
- **IE704** - генеричка порака за одбивање на нацрт е-АД, доколку при формалната валидација системот открие грешки. После оваа порака испраќачот креира нов нацрт е-АД со корегирани податоци-(испраќа систем на ЦУ – примаат испраќачот или примачот)
- **IE 818** – потврда на прием, ја поднесува примачот најдоцна 5 дена по приемот на акцизните добра (испраќа примачот или системот на ЦУ во случај на извоз – прима испраќач и во случај на извоз, излезната испостава)

Систем за контрола и движење на акцизни добра

Изглед на печатена верзија на е - АД

e-AD		 19MK900000000000000D5	
2 Consignor Макпетрол св.Кирил и Методиј 1000 Центар		2a Consignor Excise Number MK1A0000BF001	9a Local Reference Number 1563528392832
2 Consignee		5a Consignee Excise Number	9b Invoice Number INV8
		9c Invoice Date 2019-07-19	
7 Delivery Place - Trader	8 Office of Export MK001014	10 Competent Authority Dispatch Office MK009000	9.1 Import SAD
		12 Guarantee	
13-14-15 Transport Unit Code null Transport Details Transport Mode Code null		Општа гаранција MK4030954258093	
		18MK00900000000616	1111 29400
		Country of Dispatch MK	Country of Destination
16 Other Transport Details Identity of Transport Units VI2733AB			
3 Place of Dispatch	4 Dispatch	10a Date of	11 Journey Time
11c Transport Arrangement			

**Систем за контрола и движење на
акцизни добра**

Пораки кои се разменуваат преку системот

- IE 810 - откажување на е-АД (испраќа испраќачот – прима систем на ЦУ)
- IE 813 - промена на одредиште (испраќа испраќачот – прима систем на ЦУ)
- IE 803 – известување за промена на одредиште (испраќа систем на ЦУ – прима системот на надзорниот царински орган)
- IE 819 – порака за одбивање на испорачаните акцизни добра или за известување за неправилности, после која следи IE 810 или IE 813 (испраќа примачот – прима системот на ЦУ)

**Систем за контрола и движење на
акцизни добра**

Пораки кои се разменуваат преку системот

- IE 802 – истекување на времето кога не е поднесена потврда на прием или промена на одредиште (испраќа системот на ЦУ – прима испраќачот)
- IE 837 – причини за доцнење како одговор на пораката IE 802(испраќа примачот или испраќачот – прима системот на ЦУ)
- IE 871 – причини за кусок (опционална порака која се однесува на размена на дополнителни објаснувања и ја испраќаат примачот и испраќачот – прима системот на ЦУ)

Пораки кои се разменуваат
преку системот

Пораки кои се разменуваат преку системот

- IE 840 – известување за настан (испраќа секој трговец кој работи со акцизи или друго овластено лице кое е известно за настанот и се однесува за конкретно движење – прима системот на ЦУ)
- IE 917– негативен прием на XML (означува дека пораката е формално неисправна, ја испраќа системот ЦУ – примаат или испраќачот или примачот, во зависност од насоката)
- IE 906 – порака за грешка (системот на ЦУ го известува примачот или испраќачот дека во испратената порака има грешка во однос на пропишаната спецификација)

*Систем за контрола и движење на
акцизни добра*

Пораки кои се разменуваат преку системот

- IE 829 – известување за прифатен извоз (испраќа системот на Царинската управа – прима испраќачот на акцизните добра)
- IE 839 – одбивање на извозот (испраќа системот на Царинската управа – прима испраќачот на акцизните добра)
- ПОРАКИ ЗА ГРЕШКА: IE704, IE906 и IE917
- ПОРАКИ КАЈ ИСПРАЌАЧ: IE815, IE810, IE813, IE837 и IE871
- ПОРАКИ КАЈ ПРИМАЧ: IE818, IE819, IE837 и IE871

**Систем за контрола и движење на
акцизни добра**

Пораки кои се разменуваат во текот на движењето

- IE 801 – е-АД, после оваа порака може да следат: IE810, IE 813, IE 819 и IE 818,
- IE 813 – промена на одредиште, после оваа порака може да следат: IE 813, IE 819 и IE 818
- IE818 – потврда за прием, после оваа порака може да следи само IE813
- IE819 – предупредување или одбивање на е-АД, после која може да следат: за предупредување IE813, IE818 и IE810 и за одбивање IE813 и IE810

Статуси на е-АД

- Поднесена – прв статус кај порака IE 815
- Прифатено – кога е-АД е проверен и доделен му е ЕРБД
- Откажано – кога е-АД е откажан од страна на испраќачот пред испраќање на акцизните добра
- Одбиено – кога движењето е одбиено од страна на примачот на е-АД. Се очекува промена на одредиште или откажување од страна на испраќачот. Во овој случај акцизните добра не се пристигнати на одредиштето
- Прифатено за извоз – кога акцизните добра се пуштени за извоз во ЦИ на извоз

*Систем за контрола и движење на
акцизни добра*

Статуси на е-АД

- Испорачано – кога акцизните добра се испорачани на одредиштето и добиена е потврда на прием од испраќачот или од царинската испостава на извоз
- Неприфатено – кога акцизните добра се стигнати на одредиште, но не се прифатени од страна на примачот. Се поднесува IE 818 со општ заклучок „3“=одбиен прием. Се очекува промена на одредиште. Овој статус може да се добие и кога царинската испостава на извоз го одбива извозот
- Делумно неприфатено – кога акцизните добра се стигнати на одредиште, но дел од пратката не е прифатен. Примачот испраќа порака IE 818 со општ заклучок „4“ –приемот делумно е одбиен.Следи порака за промена на одредиште
- Пренасочено – кога има промена на одредиште

**Систем за контрола и движење на акцизни
добра**

Статуси на е-АД

- Рачно затворен е-АД – кога е-АД е рачно затворен од страна на царински орган (во исклучителни случаи)
- Запрено – кога движењето е прекинато од страна на царинскиот орган

МЕЃУСТАТУСИ:

- Во очекување на прием
- Во очекување на опомена или одбивање

Може да се појави и статус „нема“, во случаите кога нацрт е-АД е одбиено со порака IE 704 и треба повторно да се поднесе

*Систем за контрола и движење на
акцизни добра*

Поднесување на е-АД после спроведена резервна постапка

Доколку движењето се одвива во резервна постапка со примена на хартиен документ, веднаш по воспоставување на достапност на системот се поднесува е-АД

ЛРБ	1565182829701
Број на фактура	INV9
Датум на фактура	31.07.2019
Шифра на вид на потекло	(1) Origin - Tax warehouse
Датум и време на испраќање	31.07.2019 13:30:00
Шифра на вид на одредиште	(1) Destination - Tax warehouse
Време на патување	D 1
Аранжман на транспорт	(1) Consignor
Вид на поднесување на порака	(1) Standard submission
Ознака за одложено поднесување	☒
Референтен број на одложено поднесување	19MK1014F000000000011

Резервна постапка

Поднесување на е-АД после спроведена резервна постапка

- Испраќачот е должен пред да започне со движењето да го извести надлежниот царински орган на местото на поаѓање и да добие согласност за движење со хартиен документ (лично или по електронска пошта)
- Надлежниот царински орган му издава на испраќачот референтен број на одложено поднесување
- Издадениот референтен број на одложено поднесување се внесува во соодветното поле на е-АД
- Понатаму постапките се спроведува исто како и во редовна постапка.
- Движењето кое започнало во резервна постапка може да се заврши во EMCS
- Исто така движењето кое започнало во EMCS може да се заврши во резервна постапка со примена на образец В.

Резервна постапка